

Калемење на лубеница

Во регионот на Струмица најчест начин на одгледување на лубеница е со примена на методот на калемење .

За калемење на лубеницата се користат повеќе подлоги : Обична тиква (*Cucurbita pepo*) , тиква мускатна (*Cucurbita mochata*) и др. Но најдобри резултати се добиваат од калемењето на лубеницата врз лејка.

Позитивни страини од калемењето се што кореновиот систем овозможува подобра исхрана , поголема издржливост , подобро се прима по расадувањето , отпорна на ниски температури, како и на габни и почвени болести . Зреењето на плодовите е многу порана за околу 15 -20 дена , плодовите се покрупни, приносите повисоки и со многу подобар квалитет.

Семето од лејка се сее неколку дена порано од семето на лубеницата..

Процесот започнува со сеене на семето од лејка во саксии . Откако ќе достигнат фаза на два лисја (котиледони) се сее семето од лубеница. Во текот на одгледувањето се внимава на сите агротехнички мерки, и кога ќе достигне во фаза на три лисја се калемат на подлогата од лејка . Постојат повеќе начини на калемење, а кај нас најповеќе се користи метод “ на расцеп “ .



Се сече стеблото од подлогата (лејка) на која се остават само два лисја . Потоа таа се засекува а во меѓу време во вид на клин се засекува и коренот од лубеницата. Во расцепот на подлогата помеѓу котиледоните и подлогата се поставува питомката која претходно исто така се прави клиновиден двостран зарес со жилет , и се прицврстуваат со конец или специјални штипки .

Саксииите со расадот се редат во топла леа на температура од околу 25 до 28С° и влажност на воздухот околу 90 % . Ако во текот на деновите има силно сонце леите се засенчуваат , и за околу 3 до 4 денови калемот се прима.

Обично калемењето се изведува во текот на втората половина на март и почетокот на април . Расадувањето на стално место се врши во фаза на 4 до 5 лисја.